

# НАШАТА ЗАЕДНИЧКА ЦЕЛ

## ШТО САКАМЕ ДА БИДЕМЕ

Ewopharma е иновативен партнер за маркетинг на лекови и производи за заштита на здравјето на потрошувачот во Швајцарија, Централна и Источна Европа.

*„Ние го осигуруваме нашиот успех како независна компанија управувана од својот сопственик преку систематско проширување на нашите фармацевтски производи и производите за заштита на здравјето на потрошувачите. Ние исто така ги зајакнуваме и нашите деловни активности насочени кон болниците со интерес да направиме проширување на портфолиото, а со тоа да го зголемиме и приходот.“*

Alain Staub, претседател на одборот на директори и Извршен директор

## ШТО ПРАВИМЕ

Нашиот најмодерен пристап до пазарот, како и маркетинг способностите ни овозможуваат да пристапиме и развиеме нови пазари со иновативни и висококвалитетни терапии и производи.

*„Тимскиот дух е навистина жив во нашата компанија и сите придонесуваме за развивање и стимулирање на овие главни способности.“*

## ШТО НУДИМЕ

Ние систематски го зголемуваме опсегот на лекови кои се издаваат со рецепт, како дополнување кон нашите брендови и брендovите на нашите партнери. Со поставување на нашите брендови на целните пазари, како и со избор на силни партнерски брендови, ние ги промовираме производите за заштита на здравјето на потрошувачите.

*„Ewopharma е и ќе остане силна Rx компанија и дополнително ќе ја зацврсти својата позиција со лансирањето на нови иновативни терапии. Со развивање на втора деловна единица во полето на производите за заштита на здравјето на потрошувачите, ние сакаме да ги искористиме можностите на пазарот и да ја зацврстиме нашата позиција на пазарот.“*

## ШТО Е ВАЖНО ЗА НАС

### КЛИЕНТИ И ПАРТНЕРИ

Доверливост, квалитет и зацврстување на секој аспект од нашата компанија. Ние сме професионалци и компетентни во односите со клиенти и деловни партнери.

*„Како швајцарска компанија, ние се придржуваме кон нашите вредности, а тие вредности не издвојуваат во нашите подружници низ земјите - тоа се стандардите според кои сакаме да не оценуваат.“*

Ние секогаш се стремиме кон негување на нашите долгорочни односи со нашите деловни партнери и клиенти. Духот на овие партнерства го обликува секоја аспект од нашата компанија.

*„Нашите дејства секогаш се водени од чувството на праведност, доверба и желба за справување со сите останати на еднакво рамниште.“*

### ВРАБОТЕНИ

Ние сме сигурен работодавач на високо квалификувани, мотивирани и лојални вработени. Нашите вработени ги прифаќаат предизвиците во опсегот на независно дејство, со кое располагаат. Ние ги поддржуваме во нивниот професионален развој, согласно своите најдобри можности.

*„Грижата и барањето се како давање и земање, вредности од клучна вредност за културата на Ewopharma.“*

### МЕНАЏМЕНТ

Во нашето седиште, централниот менаџмент секогаш ги дава упатствата за дејствување - нашите подружници низ земјите на нивна дискреција ги присвојуваат истите за да ги исполнат локалните цели и со тоа да учествуваат во напредокот на целата корпорација.

*„Сесогласуваме за целите кои ќе претставуваат предизвик и обезбедуваме делокруг од независни дејства преку делегирање одговорност и власт.“*

### КОМУНИКАЦИЈА

Ние обезбедуваме информации, како за внатре во организацијата, така и за надвор од истата, и тоа на јасен, навремен и разбирлив начин.

*„Ние секогаш поддржуваме и бараме размена на искуства помеѓу земјите. Секогаш се трудиме информациите да бидат достапни, кога и да сè потребни.“*